

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 05

Год. XVIII

16 март 2015 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

24-та седница

### Совет на општина Василево

1. **ОДЛУКА** за ослободување од плаќање на престојот во Јавната установа за деца – детска градинка „Прва радост“-Василево.....02
2. **ЗАВРШНА СМЕТКА** на Буџетот на општина Василево за 2014 година.....02
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Годишниот извештај на општина Василево за 2014година.....05
4. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Завршната сметка на ЈОУДГ „Прва Радост“ Василево за 2014година.....05
5. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП “Турија” Василево.....06
6. **ЗАКЛУЧОК** за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2014 година на Управниот одбор на на ЈП „Турија“ Василево.....06
7. **ОДЛУКА** за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.....07
8. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на Прегледот на приходни расходи од спортската сала на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2012, 2013 и 2014 година.....08
9. **РЕШЕНИЕ** бр. 02/2015 година за потреба од јавна набавка.....09

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за ослободување од плаќање на престојот во Јавната установа за деца - детска градинка „Прва Радост“ Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.03.2015 година.

Бр.09-1678/2  
13.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) член 21 точка 11 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03, бр.08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница ја донесе следната,

### ОДЛУКА

за ослободување од плаќање на престојот во Јавната установа за деца – детска градинка „Прва Радост“-Василево

### член 1

Со оваа Одлука се ослободуваат од плаќање на престојот во Јавната установа за деца – детска градинка „Прва Радост“-Василево децата без родители и родителска грижа.

### член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-1678/1  
13.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2014 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.03.2015 година

Бр.09-1679/2  
13.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), како и според член 22 став 1 точка 4 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.10/2006 година), Советот на Општина Василево на 24 седница одржана на 13.03.2015 година, донесе

### ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2014 ГОДИНА

#### Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2014 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
<b><i>Вкупни приходи</i></b>	<b>198.412.602</b>	<b>134.502.692</b>
– даночни приходи	21.300.200	14.878.754
– неданочни приходи	5.177.500	6.178.828
– капитални приходи	33.046.083	1.876.432
– приходи од дотации	55.234.230	53.484.298
– трансфери	59.170.217	46.973.108
– донации	24.484.372	11.115.272
<b><i>Вкупни расходи</i></b>	<b>198.412.602</b>	<b>111.601.242</b>
- утврдени намени	198.412.602	111.601.242
- резерви	0	0
<b>Суфицит</b>		<b>22.905.450</b>
<b>Финансирање</b>		<b>-22.905.450</b>
<b><u>Прилив</u></b>		<b>-22.905.450</b>
- продажба на хартии од вредност		
- приливи од домашен заем		4.000.000
- приливи од странски заем		
- депозити		-26.905.450
<b>Одлив (отплата на главнина)</b>		

## Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2014 година претставува збир од суфицитот односно (дефицитот) од тековната 2014 година (26.905.450) од пренесениот вишок на приходи од претходната 2013 година (3.304.288) и изнесува

<b>-Салдо на 31-12-2014</b>	<b>30.209.738 денари</b>
Салдо основен буџет	29.157.243 денари
Салдо буџет дотации	731.215 денари
Салдо буџет самофинансирачки активности	262.024 денари
Салдо буџет донации	59.256 денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 29.157.243,00 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Василево за 2015 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 731.215,00 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Василево за 2015 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 262.024,00 денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на општина Василево за 2015 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од 59.256,00 денари се пренесува како приход на буџетот на донации на општина Василево за 2015 година.

## Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:

## Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2014 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

## Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2014 година ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај на општина Василево за 2014 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.03.2015 година

Бр.09–1680/2  
13.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----  
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 34 став 2 алинеја 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна одржана седница на 13.03.2015 година ја донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај на општина Василево за 2014 година

1. Се усвојува Годишниот извештај на општина Василево за 2014 година.
2. Составен дел на овој заклучок е Годишниот извештај на општина Василево за 2014 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1680/1  
13.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на завршната сметка на Јавната установа за деца - детска градинка „Прва Радост“ Василево за 2014 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.03.2015 година.

Бр.09–1681/2  
13.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----  
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02) и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка на ЈОУДГ „Прва Радост“ Василево за 2014 година

1. Се усвојува Завршната сметка бр. 05-27/1 од 04.03.2015 година на ЈОУДГ „Прва Радост“ Василево за 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1681/1 Совет на општина Василево  
13.03.2015г. Претседател,  
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП „Турија“ Василево за 2014 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.03.2015 година

Бр.09-1682/2 Општина Василево  
13.03.2015г. Градоначалник  
Василево Ванчо Стојанов с.р.

-----  
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП „Турија“ Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП „Турија“ Василево за 2014 бр. 02-155/1 од 27.02.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1682/1 Совет на општина Василево  
13.03.2015г. Претседател,  
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник“ на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2014 година на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.03.2015 година

Бр.09-1683/2 Општина Василево  
13.03.2015г. Градоначалник  
Василево Ванчо Стојанов с.р.

**РЕШЕНИЕ**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

**ЗАКЛУЧОК**

за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2014 година на Управниот одбор на ЈП „Турија“ Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2014 година бр. 02-156/1 од 27.02.2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1683/1 Совет на општина Василево  
13.03.2015г. Претседател,  
Василево Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Се прогласува Одлуката за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.03.2015 година

Бр.09–1684/2  
13.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 34 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/03) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата седница ја донесе следната

**Одлука**

за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево

**Член 1**

Со оваа Одлука се врши отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево.

**Член 2**

Отписот и расходувањето на основните средства и ситен инвентар се врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на основните средства и ситен инвентар за 2014 година, поради нивна дотраеност или неупотребливост.

**Член 3**

Бројот и видот на отпишаните и расходуваниите основни средства и ситен инвентар се утврдува по спецификација, која е составен дел на оваа Одлука.

**Член 4**

Отпишувањето и расходувањето на основните средства и ситниот инвентар ќе го врши Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.

**РЕШЕНИЕ****Член 5**

Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево ќе врши увид во фактичката состојба на основните средства и ситниот инвентар кои се предлагаат за отпишување и расходување.

Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар (дали истите да се отуѓат по пат на продажба, се употребат за друга намена за потребите на Општината или се уништат и исфлат на отпад).

За својата работа Комисијата е должна да состави Записник и истиот да го достави до Градоначалникот на општина Василево.

**Член 6**

Донесување на ова Одлука ќе значи:

- право на евидентирање на паричната вредност која би се стекнала со евентуална продажба на некои основни средства и ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар што општината ќе ги употребува за друга намена за свои потреби во Буџетот на општина Василево и

- право на отпишување на утврдената вредност на основните средства кои ќе се уништат и фрлат во отпад од Буџетот на општина Василево.

Правото на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја спроведе Одделението за финансиски прашања на општина Василево.

**Член 7**

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Василево“

Бр.08-1684/1  
13.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Прегледот на приходи и расходи од спортската сала на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2012,2013 и 2014 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 13.03.2015 година.

Бр.09-1685/2  
13.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 5/02), и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 13.03.2015 година донесе,

**ЗАКЛУЧОК**

за усвојување на Прегледот на приходи и расходи од спортската сала на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2012,2013 и 2014 година

1. Се усвојува Прегледот на приходи и расходи од спортската сала на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2012,2013 и 2014 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е и Прегледот на приходи и расходи од спортската сала на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2012, 2013 и 2014 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.08-1685/1  
13.03.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р.



\* \* \*

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ., бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ** бр.02/2015  
за потреба од јавна набавка

#### Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на молерофарбарски, подополагачки и браварски работи на административната зграда на локланата самоуправа на општина Василево.

#### Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014).

#### Член 3

Проценетата вредност на набавката е 300.000,00 денари без ДДВ и не предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2015 година.

#### Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 бода

#### Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

#### Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Убавка Стојчева - претседател;
- Славе Андонов - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Тони Ристов - член;
- Зора Коларова - зам.член;
- Велика Ѓоргиевска -член;
- Симона Шонтевска -зам.член.

#### Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.09-1675/1  
13.03.2015г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.